

УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" - СКОПЈЕ
UNIVERSITY "ST. CYRIL AND METHODIJ" - SKOPJE

UDC 63(058)

ISSN 1409-8237

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ
XXIV СРЕДБА "ФАКУЛТЕТ - СТОПАНСТВО"

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ
XXIV СРЕДБА "ФАКУЛТЕТ - СТОПАНСТВО" '99

PROCEEDING OF PAPERS
XXIV MEETING "FACULTY WITH FARMERS" '99



ГОДИНА 7 VOLUME

СКОПЈЕ - SKOPJE
1999

7. Metakovsky E.V., Novoselskaya A.Yu., Sozinov A. A. 1984. Genetic analysis of gliadin components in winter wheat using two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis. *Theor. Appl. Genet.*, 67, 559.
8. Novoselskaya A. Yu., Metakovsky E. V., Sozinov A. A. 1983. The study of gliadin polymorphism of some wheat cultivars by means of one and two-dimensional electrophoresis. *Theor. Appl. Genet.*, 67, 45 (na ruski).
9. Mc Pherson. 1990. Statistics in scientific investigation: basis, application, and interpretation. Springer-Verlag, New York.

UDC 633.18:631.527

КАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕКОИ НОВИ ХИБРИДНИ ГЕНОТИПОВИ ОРИЗ

Илиева Верица, Најчевска Цветанка, Андов Д.,
Andrejevska Danica, Tomeva Elizabeta*

КРАТОК ИЗВАДОК

Испитуваната се вршени заради издавање од хибридната популација F5, на најдобрите генотипови ориз. Испитувани се 5 нови генотипови, создадени со мегусортно крстосување на географски оддалечени и генетски дивергентни сорти, од видот O. sativa L. клон japonica.

Анализирани се некои нивни морфолошки-биолошки, хемиско-технолошки и производни карактеристики во споредба со стандардната сорта монийчили, во текот на 1995, 1996 и 1997 год.

Според добиените резултати најдобри се генотиповите лидо x Б-30-281 и какаи-203 x М-101, со перспектива за нивно признавање и регистрирање како нови високопродуктивни и висококвалитетни сорти ориз.

CHARAKTERISTICS OF SOME NEW HIBRID OF RICE GENOTYPES

Ilieva Verica, Najchevska Cvetanka, Andov D.,
Andreevska Danica, Tomeva Elizabeta**

SUMMARY

The investigations were carried out with the aim to separate from the hybrid population F5, the best rice genotypes. The investigation was done on 5 new genotypes has developed with an intervarietal crossing on the geographicly apart and genetically divergent varieties of the genus O. sativa L., type japonica.

М-р Верица Илиева, м-р Добре Андов, м-р Даница Андреевска, м-р Елизабета Томева, Институт за ориз, 92300 Кочани, Република Македонија, д-р Цветанка Најчевска, редовен професор, Земјоделски факултет, 91000 Скопје, Република Македонија

** M.Sc. Verica Ilieva, M.Sc. Dobre Andov, M.Sc. Danica Andrejevska, M.Sc. Elizabeta Tomeva, Rice Institute, 92300 Kocani, Republic of Macedonia, Dr Cvetanka Najchevska, Full professor, Faculty of Agriculture, 91000 Skopje, Republic of Macedonia

Some morphological-biological, chemical-technological and production characteristics of those newly developed rice genotypes and the standard variety Monticelli were analysed during 1995, 1996 and 1997 respectively, were analysed.

According to the obtained results, the best are *Lido* x B-30-281 and *Kakai-203* x M-101, with a perspective for recognition and registration as the new-high productive and high qualitative varieties of rice.

ВОВЕД

Сортата на една култура е еден од основните фактори за висока продуктивност и квалитетни производи. Моделот на сортата се формира во согласност со општествените потреби и услови на средината во регионот за кој таа се создава. Колку подобро се програмира процесот на селекцијата и се применуваат посовремени методи толку повеќе се приближуваат кон реализација на моделот на сортата кој бил поставен како цел.

Иако целта на селекцијата, од регион во регион по нешто се разликуваат, вградување на генетски потенцијал за висока продуктивност е основна насока на селекциониот процес за создавање на нова сортата ориз.

Од 1984 до 1986 година тригодишниот просечен принос на ориз во Калифорнија се зголемил од 5.880 на 8.260 kg/ha. Carnahan et al. пресметале дека 60% од зголемувањето на приносот е резултат на воведувањето на подобри сорти во производството (McKenzie et al, 1987).

Со цел да се издвојат генотипови со повисок произведен потенцијал и подобар квалитет на зрното, а подоцна и нивно воведување во производството вршени се испитувања на основните карактеристики на некои перспективни новосоздадени генотипови ориз, во споредба со сортата *монитчели*.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Споредбените испитувања се вршени во производните 1995, 1996 и 1997 год. на површините на Институтот за ориз од Кочани. Споредувани се пет новосоздадени генотипови ориз (M-101 x *ровербела*, *какаи-203* x M-101, *бисер-2* x M-101, *нада-115* x *кејец* и *лидо* x B-30-281, означенчи последователно со броевите 1, 2, 3, 4 и 5) со одомашнената италијанска сорта *монитчели*.

Опитот беше поставен според метод на рандомизирани блокови во пет повторувања со големина на опитните парцелки од 5 m².

Применета е стандардна агротехника за подрачјето.

Приносот на арпа со 15 % влага е статистички пресметан според методот анализа на варијансата и тестиран со LSD-тестот.

Содржината на протеини е испитана според методот на Stutzer-Barnstein (Nehring 1960), а протеинскиот азот по методот на Keldahl, при што е користен коефициентот 5,95.

КЛИМАТСКИ УСЛОВИ

Познавањата на биолошките својства на оризот од една и условите на средината во која се одгледува оризот, од друга страна, овозможува максимална можност за нивно усогласување, а со тоа и обезбедување на максимална родност на културата (Василевски и Николов, 1997).

Според повеќегодишниот просек за Кочанскиот регион, средномесечната температира на воздухот, во текот на вегетацијата на оризот, се движи од 12,9 °C во април до 25,3 °C во јули, или во просек изнесува 19,7 °C. (Таб. 1)

Во годините на испитување со најниска средномесечна температура е април 1997 година (9,1 °C), а со највисока јули 1996 година (25,8 °C). Просекот за време на вегетацијата, не отстапува значително од повеќегодишниот и се наоѓа во границите од 19,3 °C во 1997 година до 20,4 °C во 1996 година.

Таб. 1. - Средномесечни температури и врнежи во Кочанскиот регион за време на вегетацијата на оризот

Table 1. - Average monthly temperatures and rainfalls in the region Kočani during the rice growth period

Година Year	Средномесечна температура - °C - Average monthly temperature - °C							
	Април April	Мај May	Јуни June	Јули July	Август August	Септ. Sept.	Октоб. Oktob.	Просек Average
1975-94	12.9	17.4	24.0	25.3	23.3	19.3	15.6	19.7
1995	13.1	17.5	24.2	25.6	23.6	19.6	15.9	19.9
1996	13.2	20.7	24.7	25.8	25.6	18.2	14.8	20.4
1997	9.1	20.4	24.7	25.2	23.1	20.0	12.6	19.3
Средномесечни врнежи - mm - Average monthly rainfalls - mm								
1975-94	45.9	54.3	47.0	44.1	29.1	21.2	42.0	40.5
1995	40.8	52.2	45.4	120.1	54.3	89.0	2.4	60.6
1996	55.1	41.8	31.0	27.4	44.3	104.7	24.1	45.9
1997	37.8	34.8	43.0	13.6	29.8	3.4	118.3	40.1

Според Yoshida (1981), среднодневната температура под 15-20 °C во фаза на диференцирање на метличката и под 22 °C во фаза на цветање, се смета за критична температура, која во зависност од цветање, се смета за критична температура, која во зависност од времетраењето индуцира пониска или повисока стерилност на метличката.

Констатирано е дека во јули 1997 год., среднодневната температура се движи од 20,6 до 27,3 °C, а во првата половина на август од 18,7 до 26,7 °C. Од овде сметаме дека намалениот принос во 1997 год., е резултат на пагањето на среднодневната температура на воздухот под критичната вредност во фаза на цветање. Во истиот период, 1995 год. среднодневната температура се движила од 21,0 до 28,3 °C во јули и од 21,1 до 27,5 °C во првата половина на август, а во 1996 год. од 19,3 до 31,7 °C во јули и од 22,4 до 29,3 °C во првата половина на август.

Врнежите за оризот како култура која постојано се наводнува, имаат индиректно значење, а се непожелни за време на цветање и жетва.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Раностасноста и касностасноста кај оризот, најчесто се определуваат од времетраењето на периодот на полнење и зрење на зрното.

Должина на вегетацијата

Според резултатите од фенолошките набљудувања при нашите испитувања, најраностасен е генотипот бр. 3 (бисер-2 x M-101), со должина на вегетацијата 144 дена (од никнчење до зрелост), а најкасен е генотипот бр. 5 (шило x Б-30-281), со должина на вегетацијата 151 ден. Кај стандардната сорта тој период изнесува 147 дена (Таб. 2).

Таб. 2. - Должина на вегетацијата

Table 2. - Length of the vegetation period

Генотип Genotype	Број на денови од никнчење до - Number of days from sprout to							
	Класање - Heading				Зрелост - Maturity			
	1995	1996	1997	1995/97	1995	1996	1997	1995/97
Ст.-Ст.	85	92	90	89	149	145	148	147
1	78	80	86	81	145	147	147	146
2	79	78	86	81	143	145	147	145
3	76	78	72	75	143	147	142	144
4	82	82	90	85	145	147	150	147
5	85	85	88	86	152	150	150	151

Елементи на производителност и фактори што ги условуваат McKenzie et al. (1987), наведуваат дека полуинскиот тип на растение најмногу допринесе за зголемување на продуктивноста на оризот низ целиот свет.

Сите испитувани генотипови во однос на стандардот имаат помала висина на стеблото, за 7-22cm. (Таб. 3)

Во однос на должината на метличката иако постојат одредени мали разлики може да се констатира дека испитуваните генотипови, како и стандардот имаат средно долги метлички (15,0 см кај генотипот бр. 4 до 17,7 см кај генотипот бр. 3). (Таб. 3).

Нашите резултати од различни региони во светот, бараат ориз со различна големина на зрното, но општо познато е дека најбаран е долгозрнестият ориз со средна големина на зрното.

Масата на 1000 зрна кај оризот, варира во широки граници (15-55 g) или средно 30-35 g (Милев, 1959).

Најмала просечна маса на 1000 зрна (30,05 g), во нашите испитувања има генотипот бр. 4 (нада-115 x кейц), а најголема генотипот бр. 3 (бисер-2x M-101) (40,36 g). Просечната маса кај сортата моничели изнесува 32,23 g.

Хектолитарска маса, е исто така еден од показателите за квалитетни и технолошки карактеристики на арпата, а од неа зависи колкаво количество арпа ќе се складира во одреден простор.

Нашите резултати покажуваат дека најмала просечна хектолитарска маса има генотипот бр. 4 (52,0 kg/hl), а најголема генотипот бр. 3 (62,2 kg/hl). Стандардот се карактеризира со хектолитарска маса од 53 kg/hl. (Таб. 3)

Продуктивност и квалитет

Условите на средината во кои се одгледува културата, се значаен фактор кој влијае врз зреностот принос и количеството на протеини, но генетскиот потенцијал за висок принос и протеини, може да биде вграден во сортите (Johnson et al., 1972).

Анализата на резултатите од нашите истражувања, покажува дека приносот и квалитетот се во негативна корелација. (Таб. 4). Највисок просечен принос на пропашти во белиот ориз има генотипот бр. 4 (9,08 %)

кој се карактеризира со најнизок просечен принос на арпа, а најмалку протеини во белот орз содржи генотипот бр. 1 (6,87 %) кој е еден од поприносните генотипови во нашите истражувања. (Таб. 5)

Таб. 3. - Морфолошко-биолошки и продуктивни свойства
Table 3. - Morphological-biological and productive properties

Свойство Characteristic	Год. Year	Генотип - Genotype						
		Cт.-St.	1	2	3	4	5	Просек Average
Висина на стебло-см Stem height-cm	1995	95.6	78.3	70.5	95.2	82.4	90.8	85.5
	1996	86.5	74.8	68.5	79.5	78.8	73.3	76.9
	1997	82.6	70.4	60.0	68.8	75.8	67.6	70.9
	1995/97	88.2	74.5	66.3	81.2	79.0	77.2	
Должина на метличка-см Panicle length-cm	1995	17.9	17.1	19.4	19.4	16.7	17.0	17.9
	1996	17.0	15.8	17.6	17.8	15.6	15.6	16.6
	1997	16.2	16.6	14.8	15.8	12.8	13.8	15.0
	1995/97	17.0	16.5	17.3	17.7	15.0	15.5	
Маса на 1000 зрина-г Mass of 1000 grains-g	1995	33.81	34.54	32.20	41.14	31.22	32.10	34.17
	1996	31.62	35.10	33.60	39.23	28.50	32.80	33.47
	1997	31.27	34.60	33.44	40.70	30.44	33.68	34.02
	1995/97	32.23	34.75	33.08	40.36	30.05	32.86	
Хектолитареска маса-kg/hl Hectolitic mass-kg hl	1995	52.0	54.2	60.5	61.0	52.6	55.0	55.9
	1996	56.0	56.3	63.5	64.2	53.5	57.5	58.5
	1997	51.0	53.5	60.6	61.3	50.0	57.0	55.5
	1995/97	53.0	54.7	61.5	62.2	52.0	56.5	

Според Henry et al. (1972), содржината на протеини е повисока во повлажни години, како што е случајот и во нашите испитувања.

Најдленет производ кој се добива при фабричката преработка на арпата, се целите зрина од белиот ориз.

Во овие испитувања просечниот рандман на бел ориз (цели зрина) се движи од 61,60% кај генотипот бр. 3, до 66,52% кај генотипот бр. 4. Стандардот има 64,95 % просечен рандман на цели зрина. (Таб. 4)

Од Табела 5 се гледа дека приносот на арпа варира по генотипови и години на испитување.

Сите испитувани генотипови, покрај генотипот бр.4 имаат повисок просечен принос на арпа од стандардот. Генотипот бр.2 постигна највисок просечен принос на арпа - 10.167 kg/ha, или 13,72 % повеќе од стандардот, додека генотипот бр. 4 постигна 8.680 kg/ha арпа, или 2,91 % помалку од стандардот. Стандардот постигна 8.940 kg/ha просечен принос на арпа.

Просечниот принос на арпа кај генотиповите бр.2 и бр. 5 е и статистички повисок во однос на стандардот на ниво од 0,05 %, а разликите кај другите генотипови не се статистички значајни за двете нивоа на веројатност.

Таб. 4. - Хемиско-технолошки свойства
Table 4. - Chemical-technological properties

Генотип Genotype	Содржина на протеини во бел ориз/% Proteins content in white rice/%				Рандман на бел ориз(цели зрина)% Dressing percentage of white rice (whole grains) %			
	1995	1996	1997	Просек Average	1995	1996	1997	Просек Average
Ст.-St.	8.64	7.79	8.14	8.19	66.01	63.98	64.87	64.95
1	7.30	6.66	6.65	6.87	65.82	65.85	63.74	65.14
2	10.24	7.95	7.98	8.72	66.70	63.27	62.52	64.16
3	8.77	8.47	9.12	8.79	65.44	56.88	62.49	61.60
4	9.30	8.02	9.91	9.08	66.38	65.77	67.40	66.52
5	9.26	7.58	7.16	8.00	69.09	63.44	66.52	66.35
Просек Average	8.92	7.74	8.16		66.57	63.20	64.59	


Следејќи по години, просечниот принос на арпа е највисок во втората година на испитување, а најнизок во третата, што е резултат на опогаѓањето на среднодневната температура на воздухот под критичната во фаза на класање и цветање.

Таб. 5. - Производни свойства
Table 5. - Productive characteristics

Генотип Genotype	Принос на арпа - kg/ha Yield of paddy - kg/ha				Принос на бел ориз - kg/ha Yield of white rice - kg/ha			
	1995	1996	1997	Просек Average	Просек Average	Просек Average	Просек Average	Просек Average
Ст.-St.	9.10	9.90	8.820	8.940	5.806			
1	9.650	10.400	9.220	9.757	6.356			
2	10.280	11.400	8.820	10.167	6.523			
3	10.880	9.400	8.140	9.473	5.835			
4	9.000	9.600	7.440	8.680	5.774			
5	10.560	10.000	9.760	10.107	6.706			
Просек-Average	9.895	9.967	8.700					
LSD 0,05	873	1.160	945	993				
0,01	1.170	1.583	1.264	1.458				

Врз основа на просечниот принос на арпа и просечниот рандман на цели зрина, пресметан е просечниот принос на белиот ориз (цели зрина) во kg/ha (Таб. 5) Добиените резултати покажуваат дека најдобри се генотиповите бр.5 (6.706 kg/ha), бр. 2 (6.523 kg/ha) и бр.1 (6.356 kg/ha). Генотипот бр. 3 има скоро еднаков принос на бел ориз како стандардот, а генотипот бр.4 иако има за 2,91 % помал принос на арпа (Граф.1), поради

подобриот рандман при преработката има само 0,55 % помал принос на бел ориз од стандардот.



Граф. 1. - Релативни вредности за принос на арпа, рандман и вкупен принос на бел ориз (цели зrna)

Figure. 1. - Relative values for yield of paddy, dressing percentage and total yield of white rice (whole grains)

ЗАКЛУЧОК

По извршената анализа на резултатите од испитувањата на некои новосоздадени генотипови ориз, може да се заклучи следново:

- Според должината на вегетацијата, сите испитувани генотипови се погодни за одгледување во Кочанскиот регион. Најраностасен е генотип бр.3 со 145 дена од никнене до зрелост, а генотип бр.5, со 151 ден од никнене до зрелост е најдоцен. Тој е за четири дена подоцен од стандардот.
- Сите испитувани генотипови имаат пониско $57,5\%$ од стандардната сорта. Генотип бр. 2, кој е најнизок има 66,3 см просечна висина на стеблото, а највисок е стандардот со 88,2 см високо стебло.

- Должината на метличката во просек се движи од 15,0 см, кај генотипот бр. 4, до 17,7 см кај генотипот бр. 3. Според истата сите испитувани генотипови како и стандардот, имаат средно-долга метличка.
- Во однос на масата на 1000 зrna, со најкрупно зrnо е генотипот бр. 3 со 40,70 g. Другите испитувани генотипови имаат во просек од 30,9 до 34,60 g маса на 1000 зrna.
- Генотипот бр. 3 има најголема хектолитарска маса (62,2 kg/ha), а генотипот бр. 4 најмала хектолитарска маса (52,0 kg/ha).
- Квалитетот и приносот се во негативна корелација. Генотипот бр. 4 содржи најмногу протеини во белиот ориз (9,08 %), а е најнеприносен и обратно, генотипот бр. 1 е еден од поприносните во овие испитувања, а содржи најмалку протеини (6,87 %). Стандардот содржи просечно 8,19 % протеини во белиот ориз.
- Рандманот на цели зrna, покрај другото зависи и од големината на зrnото. Генотипот бр. 4, чија маса на 1000 зrna е најмала, постигна највисок рандман на цели зrna (66,52 %), а генотипот бр. 3, чија маса на 1000 зrna е највисока, постигна најмал просечен рандман на цели зrna (61,60 %).
- Сите испитувани генотипови, освен генотипот бр. 4 имаат повисок просечен принос на арпа од стандардот. Најмногу арпа е добиено од генотип бр. 2 (10.167 kg/ha), а најмал просечен принос на арпа постигна генотипот бр. 4 (8.680 kg/ha). Од стандардот се добиени 8.940 kg/ha арпа.
- Врз основа на крајниот производ, принос на бел ориз, најдобри се генотип бр. 5 (6.706 kg/ha) и генотип бр. 2 (6.533 kg/ha). Задоволителни резултати покажуваат и останатите три генотипа.
- Сите испитувани генотипови претставуваат одличен материјал кој понатаму може да се користи како почетен при создавањето на нови сорти ориз, а најдобрите од нив - лидо X Б-30-281 (бр. 5) и какак 203 X M-101 (бр. 2) ќе бидат вклучени во натамошни испитувања заради нивно признавање, регистрирање и воведување во производството.

ЛИТЕРАТУРА

1. Borojević S., Mihaljev I. 1984. Stvaranje visokoprinosnih sorata bilja u Jugoslaviji. 10. Jugoslovenski simpozij o sjemenarstvu. Referati Plitvička Jezera '84, Semenarstvo, 17-21.
2. Василевски Г., Николов П. 1997. Ориз: производство и преработка, Трибина Македонска, Скопје.

3. Johnson V., Mattern P., Schmidt J. 1972. Wheat protein improvement. The international Rice Research Institute Los Banos, Manila, Philippines.
4. Yoshida S. 1981. Fundamentals of rice crop science. The international Rice Research Institute Los Banos, Laguna, Philippines.
5. Милев В. 1959. Проучване върху технологичните качества на оризовите сортове у нас. Научни трудове, т. II, Науч.-изсл. ин-т по зеленчукови култури "Марица"-Пловдив.
6. McKenzie K., Bollich C., Rutger J. 1987. Principles of cultivar development rice. Crop Sciens, vol. 2, 487-528. Makmilan.
7. Nehring K. 1960. Agriculturchemische Untersuchung-smethoden für Düngung und Futtermittel Boden und Milch. Verlag Paul Parey. Hamburg und Berlin.
8. Henry M., Gudeo S., Juliano B. 1972. Breding for high protein content in rice. The international Rice Research Institute Los Banos, Manila, Philippines.

UDC 631.8:635.649

ДЕЙСТВОТО НА ТЕЧНОТО ГУБРЕ SKAF + SITRADYNE ВР3 ПРИНОСОТ И КВАЛИТЕТОТ НА ПИПЕРКАТА

Петковски Д., Попсимонова Гордана*

КРАТОК ИЗВАДОК

На површините од ОПО "Овче поле" при ЈНУ Земјоделски институт Скопје е изведен едногодишен опит со пиперка, сорта *златен медал*, губрена со течно губре SKAF+Sitradyne. Опитот беше поставен на почвен тип чернозем, богат со лесно достапен фосфор и калиум средно до добро обезбеден со подвижен азот. Според механичкото състав, таа спаѓа во илесто-глиниести. Опитот е изведен во пет повторувања по рандомизиран блок систем, на површина од еден декар.

Пред поставување на опитот почвата беше наубрена со 300 kg/ha NPK (15:15:15) и 100 kg/ha 34% NH₄NO₃ пред дискување. Непосредно пред расадување на пиперката извршено е прскање на почвата со 145 ml/da течно губре SKAF + 60 g/ da Sitradyne, растворен во 60 литра вода. После расадувањето, на две недели, извршено е второ и трето прскање со половина доза од истите средства. Парцелите третирани со SKAF+Sitradyne дадоа 29% повисок принос пиперка во споредба со контролата (нетретирано). Исто така кај третираните парцелки приносот е со подобар квалитет.

EFFECTS OF LIQUIDE FERTILIZER SKAF+SITRADYNE ON YIELD AND QUALITY OF PEPPER CROP

Petkovski D., Popsimonova Gordana**

SUMMARY

One year trial has been carried out on the trial fields of Institute of Agriculture- Skopje, in Amzibergovo, Ovche Pole, with the pepper variety *златен медал* treated with the liquid fertilizer SKAF+Sitradyne. The soil type was

* Д-р Диме Петковски, научен советник, д-р Гордана Попсимонова, научен соработник, Земјоделски институт, 91000 Скопје, Република Македонија

** Dr Dime Petkovski, Scientific Counselor, Dr Gordana Popsimonova , Scientific Colaborator, Institute of Agriculture, 91000 Skopje, Republic of Macedonia